

20101452986

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 57 став 2 на од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 110/07 и 20/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ, ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ОПРЕМА И КОНТРОЛНО ТЕСТИРАЊЕ НА ОПРЕМА

Член 1

Со овој правилник се определува висината на трошоците за одобрување на производите за заштита на растенијата (во натамошниот текст: производи), издавање на сертификат за опрема и контролно тестирање на опремата.

Член 2

Правните лица кои вршат работи во врска со одобрувањето на производите за заштита на растенијата, издавање на сертификат за опрема и контролно тестирање на опрема ги наплаќаат следните трошоци:

1. За одобрување на производи за заштита на растенијата:

- оценка и идентитет, оценка на физички и хемиски својства и аналитички методи - 19.500,00 денари,
- оценка на биолошка ефикасност - 26.000,00 денари,
- токсиколошка оценка - 35.000,00 денари,
- екотоксиколошка оценка - 35.000,00 денари,
- оценка за однесување во животната средина - 9.250,00 денари,
- проценка на изложеноста на применувачот - 12.000,00 денари,
- оценка на резидуи од производи за заштита на растенијата - 32.500,00 денари,
- извршена експертиза на целокупната документација и досие на производот и активната супстанција за взаемно признавање на производите за заштита на растенијата - 38.350,00 денари;

2. За висина на трошоците за издавање на сертификат за опрема:

- извршена експертиза - тестирање - 3.500,00 денари;

3. За висина на трошоците за контролно тестирање на опрема:

- извршена експертиза - тестирање - 6.150,00 денари.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-283/6
октомври 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.